

# Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола

---

**Име на компанијата**  
Интернационал Фреш Фоод ДОО  
Врапчиште  
**Подружница**  
Подружница Крива Паланка 2  
(Гиновци и Псача)  
**Адреса**  
Ул.100 бр.136 Општина Врапчиште

---

Број на дозвола 11-4554/

{Бр}

# Содржина

Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола .....	i
Содржина .....	ii
Вовед .....	vii
Дозвола .....	1
1 Инсталација за која се издава дозволата .....	2
2 Работа на инсталацијата .....	6
2.1 Техники на управување и контрола.....	6
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) .....	7
2.3 Техники на работа.....	9
2.4 Заштита на подземните води .....	10
2.5 Ракување и складирање на отпадот .....	11
2.6 Преработка и одлагање на отпад .....	14
2.7 Енергетска ефикасност .....	15
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија.....	15
2.9 Бучава и вибрации .....	16
2.10 Мониторинг .....	17
2.11 Престанок на работа.....	18
2.12 Инсталации со повеќе оператори .....	19
3 Документација.....	20
4 Редовни извештаи .....	21
5 Известувања .....	21
6 Емисии .....	24
6.1 Емисии во воздух.....	24
6.2 Емисии во почва.....	27
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација).....	28
6.4 Емисии во канализација .....	30
6.5 Емисии на топлина .....	32
6.6 Емисии на бучава и вибрации.....	32
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води .....	33
8 Услови надвор од локацијата .....	34
9 Програма за подобрување .....	35
10 Договор за промени во пишана форма .....	38
Додаток 1.....	39
Додаток 2 .....	40

Речник на користени поими

<b>Аеросол</b>	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
<b>Атмосферска вода</b>	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
<b>Барање</b>	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
<b>БПК</b>	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
<b>ГВЕ</b>	Гранични вредности на емисија
<b>ГИЖС</b>	Годишен извештај за животна средина
<b>Годишно</b>	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
<b>Градежен отпад и отпад од рушење</b>	Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е договорено на друг начин.
<b>Гранични вредности на емисија</b>	Масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе временски периоди.
<b>Граница за масен проток</b>	Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстанција што може да биде емитирана во единица време.
<b>dB(A)</b>	Децибели
<b>Ден</b>	Секој период од 24 часа
<b>Денски</b>	Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за “ноќно време”).
<b>Дневно</b>	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат ; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
<b>Договор</b>	Писмен договор
<b>Документација</b>	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола.
<b>Двегодишно/ биенално</b>	Еднаш на секои две години
<b>Еколошка штета</b>	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од Законот за животна средина

<b>Зелен отпад</b>	Отпадно дрво (не вклучувајќи импрегнирано дрво), растителни материјали како што е откос од трева и друга вегетација.
<b>I.S.EN Инцидент</b>	Интернационален стандард ЕН (i) итен случај; (ii) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа дозвола; (iii) секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; (iv) секое ниво, дадено во ова дозвола, а е достигнато или надминато, и (v) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
<b>Индустриски не опасен отпад</b>	Согласно дефиницијата за “индустриски не опасен отпад“ од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски не-опасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;
<b>Инсталација</b>	Согласно дефиницијата за “инсталација“ од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
<b>ИСКЗ</b>	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
<b>ИСО</b>	Интернационална организација за стандарди
<b>К</b>	Келвин (единица мерка за температура).
<b>Капацитет/ опрема за задржување</b>	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал, собирници.
<b>кРа</b>	Кило Паскали.

<b>Квартално</b>	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
<b>Leq</b>	Еквивалентно континуирано ниво на звук
<b>Локација чувствителни на бучава (ЛЧБ)</b>	Секоја резидентна куќа, хотел или хостел, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.
<b>МДКе</b>	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитираат.
<b>Месечно</b>	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали.
<b>Надлежен орган</b>	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
<b>НДТ</b>	Најдобри достапни техники
<b>Неделно</b>	За време на сите недели од работата на инсталацијата и во случај на емисији, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која недела.
<b>Нокно време</b>	Од 22.00 до 08.00 часот
<b>Одржува</b>	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да извршува функцијата.
<b>Оператор</b>	Согласно дефиницијата за “Оператор” од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активностата или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активностата.
<b>Полугодишно</b>	Целиот или дел од периодите од 6 последователни месеци
<b>Постројка</b>	Секое место или простор употребен за преработување или пак третман на отпадот.
<b>Праг за масен проток</b>	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК.
<b>ПРЕО</b>	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
<b>Прилог</b>	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола

<b>Примерок</b>	Доколку контекстот на оваа дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти.
<b>ПСОВ</b>	Пречистителна станица за отпадни води
<b>ПУЖС</b>	Програма за управување со животната средина
<b>ПУРЗ</b>	План за управување со ризикот по затворање
<b>Работни часови</b>	Часови/ време во кое инсталацијата има дозвола/ е овластена да работи.
<b>РИПЗМ</b>	Регистер на испуштање и пренос на загадувачки материји.
<b>РК</b>	Растворен кислород
<b>СЧ</b>	Суспендирани честички
<b>Санитарен/ комунален ефлуент</b>	Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината во инсталацијата.
<b>Слика</b>	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено.
<b>Соодветно осветлување (светло)</b>	20 лукса, мерено на ниво на почва
<b>Стандардна Метода</b>	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. I.S. EN, ISO, CEN, BS или еквивалентно).
<b>СУЖС</b>	Систем за управување со животната средина
<b>Тешки метали</b>	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од 4.0 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Течен отпад</b>	Било кој отпад во течна форма и што содрж и помалку од 2% сува материја.
<b>X1 софтверски пакет</b>	Софтвер кој се користи за внесување на податоци, нивно пресметување и претставување на влијанието како и информации за трошоците.
<b>ХПК</b>	Хемиска потрошувачка на кислород
<b>ЦЕН (CEN)</b>	Comité Européen De Normalisation – European Committee for Standardisation.

## Вовед

### *Овие воведни белешки не се дел од дозволата*

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/ 05, 81/ 05, 24/ 07, 159/ 08, 83/ 09, 48/ 10, 124/ 10, 51/ 11, 123/ 12, 93/ 13, 187/ 13, 42/ 14, 44/ 15, 129/ 15, 192/ 15, 39/ 16, 28/ 19, 65/ 18, 99/ 18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/ 22, 171/ 22 и 3/ 25), за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за “Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови”, до одобреното ниво во Дозволата.

### Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема		

Заменети дозволи/ Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Оценка на влијанието врз животната средина	11-731/3	30.03.2022

Инсталацијата опфаќа реконструкција и адаптација на постојани земјоделски објекти кои ќе се користат како одгледувалишта на родителски јата и јата несилки (експлатациони јата), инкубаторска станица и одгледувалиште на бројлерски јата. Фармите се позиционирани така што меѓусебното растојание не е помало од 400 метри, што овозможува биосигурност и минимизирање на влијанието врз околината.

Процесот на производство на пилешко месо се одвива во неколку меѓусебно поврзани фази, кои го опфаќаат целокупниот циклус на производство:

1. **Одгледување на родителски јата** – еднодневните пилиња се одгледуваат до момент на започнување на положување.
2. **Експлоатација на родителски јата** – се врши собирање и обработка на јајца наменети за инкубација.
3. **Инкубаторска станица** – во овој објект се изведуваат јајцата за добивање еднодневни пилиња.
4. **Производство на бројлери** – еднодневните пилиња се одгледуваат до возраст за колење.

Дејноста ќе се одвива во реконструирани и адаптирани објекти: помошните земјоделски објекти – фарми во КО Ранковце (со имотен лист 218), инкубаторска станица во КО Ранковце (со имотен лист 218), помошни објекти во земјоделството – фарми во КО Псача (со имотен лист бр.350).

Сите три објекти се наоѓаат на различни катастарски парцели:

1. Одгледувањето на родителски јата и јата на несилки е на КП 1215/ 1 КО Гиновци, м.в. Брејќаница, КО Ранковце, со вкупна површина од 152,908 м<sup>2</sup> површина од кои 135,016 м<sup>2</sup> земјоделско земјиште и 17,892 м<sup>2</sup> земјиште под објекти. На локацијата постојат 16 одгледувалишта од кои 8 објекти се за одгледување на живина до периодот репродуктивна зрелост и 8 објекти за експлоатација на родителски јата за производство – период на несење.
2. Одгледувањето на бројлерските јата е на КП 355/ 1 и КП 355/ 2 КО Псача, м.в. Желкарник, КО Ранковце. Одгледувалиштето за бројлери е сместено на две катастарски парцели, но функционира како една целина на КП 355/ 1 и КП 355/ 2 со вкупна површина 93,899 м<sup>2</sup>. Вкупната површина која ја опфаќа инсталацијата е 246 807 м<sup>2</sup>.

Главните процеси на производство опфаќаат четири активности и тоа:

1. Одгледување родителски јата: еднодневни пилиња се одгледуваат до точка на положување;
2. Експлоатација на родителски јата: изведени јајца за инкубаторски станици;
3. Инкубаторски станици: јајцата се изведуваат за производство на еднодневни пилиња;
4. Производство на бројлери: еднодневни пилиња се одгледуваат до возраст за колење.

Еднодневните пилиња ќе се одгледуваат во одгледувалиштето на матични јата *Gallus gallu* за репродукција, каде ќе се чуваат повеќе од шест недели во еден или повеќе објекти. Потоа ќе се преместуваат во

одгледувалиште на јата – несилки. Во одгледувалиштето за родителско јато ќе се врши прием на еднодневни машки и женски пилиња во однос на приближно 1:11 и ќе се одгледуваат до потребната зрелост за размножување до 18 недела. По завршувањето на одгледувањето, родителското јато ќе се пренесува во одгледувалиштето за експлоатациони јата каде ќе се чуваат до 72 недела и ќе се произведуваат јајца. Произведените јајца ќе се собираат секој ден и ќе се пренесуваат во инкубаторската станица. Во одгледувалиштата ќе се одржуваат потребните микро-климатски и здравствено-зоохиgienски услови во согласност со пропишаните норми за чување на живина на поден начин на одгледување. Процесот на производство ќе се одвива врз принципот на утврдена програма за одгледување на родителското јато и производство на јајца за инкубирање. Откако ќе пристигнат јајцата во инкубаторската станица, од јајца се ведат еднодневни пилиња. Еднодневните пилиња од инкубаторската станица ќе се транспортираат во одгледувалиштето за бројлери каде ќе се одгледуваат до конечна тежина во тој 2,43 кг а од таму ќе се транспортираат во кланица.

Во однос на енергетската ефикасност, за загревање на одгледувалиштата, административните простории и инкубаторската станица избрана е опцијата за користење на компримиран природен гас (метан) како еколошки поповолна алтернатива. Со тоа се овозможува изградба на енергетски ефикасни објекти, со значително намалување на емисиите на штетни гасови во воздухот во споредба со традиционалните горива. Инсталациите ќе бидат унифицирани за сите три објекти, што ќе овозможи полесно одржување и оптимизирани трошоци. Во делот на управувањето со угинати животни, во првата фаза е предвидено времено складирање во разладни комори, до нивно преземање од овластен субјект за постапување со животински нуспроизводи.

Проектираниот систем за хранење на живината ќе биде автоматски систем со команден ормар опремен со фармски калкулатор преку кој ќе се врши автоматско дозирање на храната. Со проектот се планира поставување на силоси за складирање на житарици по еден до секое одгледувалиште со капацитет од 21,8 м<sup>3</sup> и вага за силос опремен со транспортер за храна со капацитет од 2500 kg/h. Капацитетот на еден силос ги задоволува 3 дневните потреби за храна за еден објект.

Како резултат на чистење на објектите се создава мил од миење и чистење на објектите за одгледување на живина и од инкубаторска

станица. Отпадната вода од чистење и дезинфекција на објектите времено се складира во еднокоморни собирни водонепропусни бетонски резервоари. Во одгледувалиштето за родителски јата Гиновци од внатрешните бетонски канали во објектите, отпадната вода се собира во надворешен бетонски канал со четири надворешни собирни резервоари. Во инкубаторската станица постои сепаратен резервоар за технички отпадни води од инкубаторската станица. Во одгледувалиштето за бројлери Псача од внатрешниот бетонски канал во објектите, отпадната вода ќе се собира во четири надворешни шахти поставени помеѓу објектите, поврзани со бетонски канал и на крај завршува со собирна бетонска шахта каде се врши времено складирање се до преземање од овластен постапувач. За собирање, превезување, отстранување, преработка, употреба и складирање на НУС производите од животинско потекло од категорија 2 и 3, е склучен договор помеѓу ДПТУ Интернационал Фреш Фоод ДОО - експорт – импорт, Вралчиште и Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРОШАРРИ ДООЕЛ, с.Требош Желино.

## Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адреса **Плоштад на Пресвета Богородица бр.3 1000 Скопје, Република Северна Македонија.**

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

## Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

## Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

## Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Во согласност со член 115 став 6 и 7 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и Службен весник на Република Северна

Македонија бр.89/ 22, 171/ 22 и 3/ 25), А-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е должен да поднесе барање за обновување на Дозволата.

## Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола 11-4554/1	01.09.2025	Доставеното барање не беше комплетно
Комплетирање на барањето за А-ИЕД 11-4554/2	16.09.2025	Доставено е дополнување на барањето
Објава на барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола 11-4554/3	19.12.2025	Објавено е барањето во дневен печат и на web страницата на МЖ СПП

Известување до институциите за барањето добивање А-ИЕД 11-4554/4	19.12.2025	Доставен е примерок од барањето до Државен инспекторат за животна средина
Известување до институциите за барањето добивање А-ИЕД 11-4554/4	19.12.2025	Доставен е примерок од барањето до Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
Известување до институциите за барањето добивање А-ИЕД 11-4554/4	19.12.2025	Доставен е примерок од Министерство за здравство
Известување до институциите за барањето добивање А-ИЕД 11-4554/	19.12.2025	Доставен е примерок од барањето до Општина Ранковце
Одговор на барање на мислење по однос на барањето за добивање А-ИЕД 11-4554/5	30.12.2025	Од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – нема забелешки
Известување за барање за достава на дополнителни податоци 11-1082/1	17.02.2026	Побарани се дополнителни податоци и информации
Достава на дополнителни податоци за барањето 11-4554/2025 бр.11-1159/1	19.02.2026	Доставеното дополнување беше разгледано
Направен е увид во инсталацијата	10.03.2026	Записник од спроведен увид бр.11-1159/2 од 11.03.2026
Објава на Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола Бр.11-1159/		Објавено е барањето во дневен печат и на web страницата на МЖ СПП

Нацрт А-Интегрирана Дозвола: Закон за животна средина  
Инсталација за која се издава дозволата **Интернационал Фреш Фоод ДОО Врапчиште**- Комплекс за  
производство на пилешко месо – одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”,  
одгледувалиште за бројлери “Псача”

Нацрт А-Интегрирана Еколошка Дозвола

Закон за животна средина

## Дозвола

Број на дозвола

**11-4554/**

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/19, 65/18, 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.89/22, 171/22 и 3/25), го овластува

Операторот : **Интернационал Фреш Фоод ДОО Врапчиште**

со регистрирано седиште на:

Адреса: ул. 100 бр.136, Општина Врапчиште

Поштенски број Град : **1238 Врапчиште**

Држава : Република Северна Македонија

Број на регистрација на компанијата 7293976

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата :**Подружница Крива Паланка 2**

Комплекс за производство на пилешко месо – одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”, одгледувалиште за бројлери “Псача”

Адреса : ул. Населено место без уличен систем бр.1 Гиновце Ранковце

Поштенски број Град : **1316 Ранковце**

во рамките на дозволата и условите во неа.

**МИНИСТЕР/MINISTËR**  
**Muamet Hoxha**

Датум

## Услов

### 1 Инсталација за која се издава дозволата

- 1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1 а) Основни активности	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови		
6. Други дејности: 6.6. Инсталации за интезивно живинарство или свињарство со повеќе од : а) 40 000 места за живина	Одгледувалиште на матични и родителски јата Одгледувалиште за бројлери Инкубатор за едnodневни пилиња	Матични јата и јата несилки: 6 000 женски единки, 550 машки единки Производство на јајца за ведење: 900 000 Производство на едnodневни пилиња, бројлери :900 000 Јато за одгледување на бројлери : 64 000

- 1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.


Табела 1.1.2	
Документ	Координати на локацијата
Одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”	7595807
	4670721
Одгледувалиште за бројлери “Псача”	7599425
	4670598

- 1.3** Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите програми кои треба да се изготват според условите на оваа Дозвола стаануваат дел од дозволата.
- 1.4** Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животната средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/19, 65/18, 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.89/22, 171/22 и 3/25), и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.



Местоположба на проектната локација во однос на општината и населените Места, микролокација на одгледувалиште за родителски јата и јата на несилки „Гиновци“ и одгледувалиште за бројлери “Псача”

Нацрт А-Интегриран Нацрт А-Интегрирана Дозвола: Закон за животна средина  
 Инсталација за која се издава дозволата **Интернационал Фреш Фоод ДОО Врпчиште**- Комплекс за  
 производство на пилешко месо – одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”,  
 одгледувалиште за бројлери “Псача’



Диспозиција на објекти во одгледувалиште „Гиновци“



одгледувалиште за родителски јата и јата на несилки  
 „Гиновци“

Нацрт А-Интегриран Нацрт А-Интегрирана Дозвола: Закон за животна средина  
Инсталација за која се издава дозволата **Интернационал Фреш Фоод ДОО Врпчиште**- Комплекс за  
производство на пилешко месо – одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”,  
одгледувалиште за бројлери “Псача’

---



Одгледувањето на бројлерските јата е на КП 355/ 1 и КП 355/ 2 КО Псача

## 2 Работа на инсталацијата

### 2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1: Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Организациска структура	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	19.02.2026
Број и структура на вработени	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	19.02.2026
Организирање и контрола на работата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III	01.09.2025
	Дополнување кон барањето	16.09.2025
Стандарди за управување со квалитет	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	19.02.2026

2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.

2.1.3 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од дозволата.

2.1.4 Копија од оваа дозвола и оние делови од барањето на кои се однесува дозволата ќе бидат достапни во секое време, за целиот персонал вклучен во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата.

2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите од дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршувањето на нивните обврски.

2.1.6 Инсталацијата ќе има соодветно квалификувано и искусено одговорно лице за животна средина.

2.1.7 Операторот ќе му ги достави на Надлежниот орган, Програма за управување со животна средина (ПУЖС) и Распоредот на целите и задачите за заштита на животната

средина со комплетен преглед на сите операции, процеси, опции и можности за енергетска ефикасност и намалување на отпад, изготвени во рамките на Стандардот за животна средина на секои 12 месеци како дел од Годишниот Извештај за Животна Средина (ГИЖС).

- 2.1.7.1 Како дел од ГИЖС, операторот ќе подготви и ќе достави до Надлежниот орган Извештај за програмата, вклучувајќи ги успехите во постигнувањето на договорените цели. Таквите извештаи ќе се чуваат во рамките на инсталацијата за период не помал од 7(седум) години и ќе се достапни за инспекција од овластените лица на Надлежниот орган.
- 2.1.8 Документација
  - 2.1.9.1 Операторот ќе воспостави и одржува систем за документација на управувањето со животната средина, кој ќе биде достапен за увид на Надлежниот орган.
- 2.1.9 Корективни мерки
  - 2.1.10.1 Операторот ќе воспостави процедури според кои ќе се преземат корективни мерки доколку специфицираните барања од Дозволата не се исполнети. Во процедурите треба да се дефинираат одговорноста и овластувањето за иницирање на понатамошна истрага и корективни активности во случај на пријавени.
- 2.1.10 Подигање на свеста и обука
  - 2.1.10.1 Операторот ќе воспостави и одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука на целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да ги чува записите од обуките.
- 2.1.11 Програма за одржување
  - 2.1.11.1 Сите постројки, опремата и техничките делови кои се во функција на инсталацијата треба да се одржуваат во добра работна состојба.
  - 2.1.11.2 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која може да има влијание врз животната средина, базирана на упатствата издадени од страна на производителот/добавувачот или изведувачот на таа опрема. Како додаток кон програмата треба да се обезбеди и соодветно чување на записите и контролните тестирања.

## 2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Суровини	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV	01.09.2025
	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	16.09.2025 119.02.2026
Помошни материјали	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV	01.09.2025
	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	16.09.2025 119.02.2026
Енергенци	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV	01.09.2025
	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	16.09.2025 119.02.2026
Готови производи	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV	01.09.2025
	Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	16.09.2025 119.02.2026

2.2.2 Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.

2.2.3 Инсталацијата потребите за бунарска вода ги добива од 2 бунари (Бунар – Гиновци 42°10'36.8"N 22°09'11.8"E и Бунар – Псача 42°10'37.0"N 22°11'57.0"E). Операторот е должен веднаш по завршување на судскиот спор да отпочне со постапка на добивање на Дозволата за користење на подземна бунарска вода. Операторот е должен да извести за постапките.

2.2.4 Секоја промена на суровина наведена во барањето, која се употребува во активностите на операторот и технолошкиот процес, може да се применува со претходна согласност на Надлежниот орган во писмена форма.

2.2.5 Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши ревизија на количеството на употребена вода во инсталацијата со цел да ги идентификува начините за поефикасно користење на истата. Заклучоците од оваа ревизија ќе бидат вклучени во извештајот дефиниран во Додаток 2 (Распоред на целите и задачите за животната средина).

2.2.6 Операторот ќе направи проценка на ефикасноста на употребените суровини во сите процеси, со особено внимание на намалување на создавањето отпад.

Проценката треба да се базира на најдобрите меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се идентификувани можни подобрувања, истите треба да се вклучат во Распоредот на целите и задачите за животната средина.

## **2.3 Техники на работа**

- 2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.3.2 Постапката со умрената живина е во согласност со Законот за нус производи од животни, и се спроведуваат начелата на Добра фармерска и Добра Хигиенска практика;
- 2.3.3 Операторот ќе врши редовна контрола на сатовите под притисок и сите цевководи и во временски периоди согласно меѓународните стандарди за тој вид на сатови и инсталација ќе го известува Надлежниот орган за нивната состојба.

<b>Табела 2.3.1: Техники на работа</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е примено</b>
Опис на инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Опис и намена на објектите на инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Системи за греење и рецикулација на воздухот во објектите за одгледување	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Систем за вентилација и влез на свеж воздух	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Систем за ладење	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Систем за осветлување	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Систем за хранење	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025
Систем за снабдување со вода	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето Дополнување кон барањето бр.11-1159/ 1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026
Систем за управување, контрола и сигнализација и алармирање во фармата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III Дополнување кон барањето	01.09.2025 16.09.2025

## **2.4 Заштита на подземните води**

- 2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.
- 2.4.2 Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.
- 2.4.3 Сите резервоари, контејнери и буриња ќе бидат јасно означени за да се знае точно нивната содржина;
- 2.4.4 Товарењето и истоварувањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа, заштитени од истекување и истурање.

- 2.4.5 Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни абсорпциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби абсорпцискиот материјал, истиот ќе се складира на соодветно место.
- 2.4.6 Дренажните системи, танк-ваните ќе се прегледуваат редовно, ќе се чистат од мил како што треба и соодветно ќе се одржуваат во секое време. Целиот талог и отпадни течности од овие операции треба да се соберат и безбедно да се складираат.
- 2.4.7 Да се спроведат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла, загадувачки материји и супстанции кои би довеле до загадување на подземните води и површинските води.

Табела 2.4.1: Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V Дополнување кон барањето бр.11-1159/ 1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026
Опис на управување со цврст и течен отпад	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V	01.09.2025 16.09.2025
Одложување на отпад во границите на инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V Дополнување кон барањето бр.11-1159/ 1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026
Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VII	01.09.2025 16.09.2025
Загадување на почвата/подземната вода	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V Дополнување кон барањето бр.11-1159/ 1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026
Оценка на влијанието на емисиите врз почвата/подземните води	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VII	01.09.2025 16.09.2025

## 2.5 Ракување и складирање на отпадот

- 2.5.1 Операторот, соогласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
- 2.5.2 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.

- 2.5.3 Операторот ќе обезбеди отпадот (кој може да се пакува) , пред да се пренесе на друго лице, да биде спакуван и означен согласно Националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.
- 2.5.4 Отпадот треба јасно да се означи, соодветно да се оддели и складира во определени места, соодветно заштитени од прелевање и истекување.
- 2.5.5 На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со било каков друг неопасен отпад.

Табела 2.5.1: Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на управување со цврст и течен отпад	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V	01.09.2025 16.09.2025
Одложување на отпад во границите на инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V Дополнување кон барањето бр.11-1159/ 1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026

<b>Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација</b>			
<b>Опис на отпадот</b>	<b>Место на складирање на самата локација</b>	<b>Начин на складирање</b>	<b>Услови на складирање</b>
Измет, урина и ѓубриво од живина 02 01 06	Во самите објекти за одгледување на живина	По завршување на циклусот за одгледување, објектите целосно се чистат	Се превземаат од превземачи со кој е склучен Договор
Отпадна вода 02 01 01	Од миеење на објектите за одгледување на живина	Времено се собираат во бетонски резервоари и шахти	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Угината живина 02 01 02 Крш од јајца 02 02 03	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Комерцијален (комунален) отпад 20 03 01	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Метален отпад 02 01 10	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Отпадни масла од механизација и сервисирање 13 02 08*	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Празни амбалажи и од хемикалии и дезинфекциски средсва 15 01 10*	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Пакување од хартија и картон 15 01 01	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор
Пакување од пластика 15 01 02	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземачи со кој е склучен Договор

## 2.6 Преработка и одлагање на отпад

- 2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.
- 2.6.2 Отпадот кој се испраќа надвор од фабриката за одлагање или повторна употреба ќе се транспортира само од овластени лица. Отпадот ќе се транспортира од местото на активност до местото за одлагање или повторна употреба само на начин кој нема да влијае врз животната средина и во согласност со соодветните национални и Европски законски регулативи и протоколи.
- 2.6.3 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпадот на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспектирање од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да ги содржи како минимум следните детали:
- Имињата на преземачот и транспортерите на отпадот;
  - Имињата на лицата кои се одговорни за крајно одлагање/рециклирање на отпадот;
  - Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата;
- 2.6.4 Методи за карактеризирање на отпадот со цел да се направат разлики помеѓу инертниот, опасниот и неопасниот треба да бидат во согласност со националните закони и во отсуство на нив според ЕУ директивите.

Табела 2.6.1: Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на управување со цврст и течен отпад	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V	01.09.2025 16.09.2025
Одложување на отпад во границите на инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026

## 2.7 Енергетска ефикасност

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.7.1: Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Енергенци	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	01.09.2025 16.09.2025 19.02.2026
Енергетска ефикасност	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје X	01.09.2025 16.09.2025

- 2.7.2 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

## 2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

- 2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
- 2.8.2 Во случај на дефект на инсталацијата, операторот во најкраток можен рок треба да ги намали или прекине операциите, се додека повторно не се воспостави нормално работење.
- 2.8.3 Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:

- Го изолира изворот на било какви емисии;
- Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегла од тоа;
- Го процени загадувањето на околината, ако го има предизвикано од ицидентот;
- Да ги идентификува и да ги спроведе мерките за минимизирање на емисиите/нефункционирање и ефектите кои следуваат;
- Забележ и датумот и местото на несреќата;
- Го извести Надлежниот орган и другите заинтересирани страни

2.8.4 Во рок од 1(еден) месец од несреќата Операторот треба да достави предлог до Надлежниот орган или друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:

- Идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата;

Табела 2.8.1: Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Идентификување на потенционални незгоди и вонредни состојби	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII	01.09.2025
		16.09.2025
Заштита од пожар	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII	01.09.2025
		16.09.2025

## 2.9 Бучава и вибрации

2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

2.9.2 Операторот треба да изврши годишен преглед на бучавата на локацијата. Методите за испитувањето на бучавата треба да бидат во согласност со законот за Бучава .

2.9.3.1 Операторот треба да обезбеди, објектот каде што се одвива производството да е изграден од материјал со висок индекс на заштита од бучава со што би се обезбедило да процесот на производство не резултира зголемување на постоечкото ниво на бучава во границите на инсталацијата.

2.9.4 Резултатите од мерењата ќе бидат ставени на располагање за инспекција на лицата овластени од страна на Надлежниот орган во било кое разумно време а краток извештај од овие записи ќе се вклучи во ГИЖС

Табела 2.9.1: Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Емисии на бучава	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VI	01.09.2025
		16.09.2025
Влијание на бучавата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VI	01.09.2025
		16.09.2025
Вибрации	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VI	01.09.2025
		16.09.2025

## 2.10 Мониторинг

2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.10.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.10.1: Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Места на мониторинг и земање на примероци	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IX Дополнување кон барањето бр.11-1159/1	01.09.2025
		16.09.2025
		19.022026

2.10.2 Ќе се обезбеди:

- безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/ мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот ; и
- безбеден пристап до други точки на земање примероци/ мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

- 2.10.3 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторингот, земањето примероци и анализата може да се изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходна евалуација на резултатите од извршеното тестирање.
- 2.10.4 Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува како што е потребно, со цел прецизен мониторингот на емисиите и испуштањата и задоволување на стандардите.
- 2.10.5 Фреквенцијата, методите и опсегот на мониторинг, може да се дополнат или изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходно извршено тестирање.

## 2.11 Престанок со работа

- 2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено..
- 2.11.2 Обврска за враќање на животната средина во задоволителна состојба, по престанок на работа на инсталацијата, од страна на операторот, ќе се врши согласно Законот за животна средина, член 120.
- 2.11.3 План за престанок со работа и управување со остатоците
- Операторот треба да подготви детален план со финансиски податоци за престанок со работа на инсталацијата или затварање на целата или дел од локацијата;
  - Планот за управување со остатоците како минимум да го вклучи следново: Извештај за обемот на планот, Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој обезбедува минимум критериум, Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

Табела 2.11.1: Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Мерки при престанок со работа	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XIII	01.09.2025
		16.09.2025
Мерки за ремедијација и санација	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XIII	01.09.2025
		16.09.2025

## **2.12 Инсталации со повеќе оператори**

2.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозволата управува само еден оператор

или

Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

## 3 Документација

3.1.1 Документацијата ( “Специфицирана Документација” ) ќе содржи податоци за:

- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- b** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристопно време ќе бидат достапни:

- c** Специфицираната документација;
- d** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- e** да бидат читливи;
- f** да бидат направени што е можно побрзо;
- g** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- h** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- i** најдобра проценка на создадената количина отпад;
- j** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- k** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

## 4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Извештаите ќе се поднесат како што е резимирано во Додаток 2, или на друг начин како што е наведено во Дозволата.
- 4.1.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.
- 4.1.4 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган, најдоцна до 31-ви Март секоја година, ГИЖС кој ја покрива претходната календарска година. Овој извештај, кој треба да биде доставен до Надлежниот орган, треба да ги вклучи како минимум, информациите специфицирани во следната Табела: Содржина на Годишниот Извештај за Животна Средина од оваа Дозвола треба да се подготви со било кои релевантни упатства кои се издадени од страна на Надлежниот Орган.
- 4.1.5 Операторот ќе подготви и одржува РИПЗМ за локацијата. Супстанциите кои треба да се вклучат во РИПЗМ треба да бидат доставени до Надлежниот орган секоја година по референтната листа која што ќе биде специфицирана во упатството за ГИЖС од Надлежниот орган. РИПЗМ треба да се подготви во согласност со било кои релевантни упатства кои се издадени од страна на Надлежниот Орган и треба да се поднесат како дел од ГИЖС.

### Годишен извештај за животна средина Содржина

Емисии од инсталацијата. (поднесување на РИПЗМ + согласност со ГВЕ)  
Евиденција за управување со отпад  
Преглед за потрошувачка на суровини.  
Резиме на забелешки (жалби/поплаки).  
Распоред на цели и задачи за животната околина.  
Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година.  
Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година.  
Регистар на загадувачки емисии - извештај од претходната година.  
Регистар на загадувачки емисии - предлог за тековната година.  
Резиме на извештајот за мониторинг на бучава.  
Резиме на мониторингот на животната средина.  
Резиме на пријавени инциденти.  
Резиме од извештај за ефикасност на енергијата.  
Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на суровини во процесот и редукција на генерираниот отпад.  
Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се минимизира побарувачката на вода и волуменот на испуштање на отпадна вода.  
Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган  
Копија од сертификат за животна средина ISO 14001 (доколку е сертифицирано)

## 5 Известувања

- 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:
- а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
  - б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
  - ц кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
  - д било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве
- а перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
  - б престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
  - ц повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
- 5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
- i било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
  - ii промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
  - iii за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

## 6 ЕМИСИИ

### 6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Број според мапата)

Нацрт А-Интегриран Нацрт А-Интегрирана Дозвола: Закон за животна средина  
 Инсталација за која се издава дозволата **Интернационал Фреш Фоод ДОО Врпачиште**- Комплекс за  
 производство на пилешко месо – одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”,  
 одгледувалиште за бројлери “Псача”

<b>Табела 6.1.1: Емисиони точки во воздухот</b>		
<b>Ознака на точка на емисија/опис</b>	<b>Извор</b>	<b>Локација на точката на емисија</b>
ОП 1	Вентилационен испуст објект 1 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°12'02.6"; N : 42°10'22.7";
ОП 2	Вентилационен испуст објект 2 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°12'02,9"; N : 42°10'23.5";
ОП 3	Вентилационен испуст објект 3 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'47.3"; N : 42°10'30.2";
ОП 4	Вентилационен испуст објект 4 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'47.6"; N : 42°10'31.1";
ОП 5	Вентилационен испуст објект 5 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'47.9"; N : 42°10'31.8";
ОП 6	Вентилационен испуст објект 6 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'49.3"; N : 42°10'37.2";
ОП 7	Вентилационен испуст објект 7 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'49.6"; N : 42°10'38.0";
ОП 8	Вентилационен испуст објект 8 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'49.9"; N : 42°10'38.8";
ОП 9	Вентилационен испуст објект 9 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°12'03.0"; N : 42°10'24.3";
ОП 10	Вентилационен испуст објект 10 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°12'03.2"; N : 42°10'25.0";
ОП 11	Вентилационен испуст објект 11 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'47.1"; N : 42°10'29.5";
ОП 12	Вентилационен испуст објект 12 за одгледување бројлерска живина (Псача)	Е : 22°11'49.0"; N : 42°10'36.4";
ОГ 1	Вентилационен испуст објект 1 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'27.1"; E : 22°09'13.3";
ОГ 2	Вентилационен испуст објект 2 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'26.8"; E : 22°09'12.3";
ОГ 3	Вентилационен испуст објект 3 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'26.5"; E : 22°09'11.2";
ОГ 4	Вентилационен испуст објект 4 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'26.3"; E : 22°09'10.2";
ОГ 5	Вентилационен испуст објект 5 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'32.3"; E : 22°09'16.2";
ОГ 6	Вентилационен испуст објект 6 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'33.0"; E : 22°09'16.5";

ОГ 7	Вентилационен испуст објект 7 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'33.8"; E : 22°09'16.8";
ОГ 8	Вентилационен испуст објект 8 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'34.6"; E : 22°09'17.2";
ОГ 9	Вентилационен испуст објект 9 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'32.2"; E : 22°09'02.7";
ОГ 10	Вентилационен испуст објект 10 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'31.7"; E : 22°09'01.9";
ОГ 11	Вентилационен испуст објект 11 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'31.1"; E : 22°09'01.2";
ОГ 12	Вентилационен испуст објект 12 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'30.5"; E : 22°09'00.4";
ОГ 13	Вентилационен испуст објект 13 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'35.5"; E : 22°09'04.6";
ОГ 14	Вентилационен испуст објект 14 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'36.3"; E : 22°09'05.0";
ОГ 15	Вентилационен испуст објект 15 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'37.0"; E : 22°09'05.4";
ОГ 16	Вентилационен испуст објект 16 за одгледување живина (Гиновци)	N : 42°10'37.9"; E : 22°09'06.0";

- 6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.
- 6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табелата 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела
- 6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,
- 6.1.6 Граничните вредности на емисиите во атмосферата во оваа Дозвола треба да се интерпретираат на следниов начин:
- Ниту една 24-часовна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност за емисија
  - Методологијата која се применува е во склад со соодветниот Правилник за ГВЕ.

Нацрт А-Интегриран Нацрт А-Интегрирана Дозвола: Закон за животна средина  
 Инсталација за која се издава дозволата **Интернационал Фреш Фоод ДОО Врпчиште**- Комплекс за  
 производство на пилешко месо – одгледувалиште на матични и родителски јата “Гиновци”,  
 одгледувалиште за бројлери “Псача”

Табела 6.12.1: Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија : ОП1-ОП12		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Вкупна прашина	mg/ m <sup>3</sup>	50	Двапати годишно
Амонјак	Ppm v/ v	50	Двапати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Двапати годишно

Табела 6.12.1: Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија : ОГ1-ОГ16		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Вкупна прашина	mg/ m <sup>3</sup>	50	Двапати годишно
Амонјак	Ppm v/ v	50	Двапати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Двапати годишно

Табела 6.12.1: Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Гасен котел 0,24 MW (природен гас)		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Јаглерод монооксид (CO)	mg/ Nm <sup>3</sup>	100	Двапати годишно
Азотни оксиди (NO <sub>x</sub> ) изразени како NO <sub>2</sub>	mg/ Nm <sup>3</sup>	150	Двапати годишно
Чаден број		0	Двапати годишно

## 6.2 Емисии во почва

6.2.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена во работењето која може да има влијание и емисии во почвата.

- 6.2.2 Не се дозволува влијание на почвата од привременото складирање на отпаден материјал, до и за време на неговото превземање од овластено лице.
- 6.2.3 Операторот треба да обезбеди активностите од своето работење да бидат спроведувани на начин кој ќе обезбеди да не постои можност за директно влијание на почвата, како и за надворешно влијание кое создава индиректни емисии во почвата.
- 6.2.4 Патната мрежа која е во рамките на инсталацијата ќе се одржува така да нема остатоци од прашина предизвикани од возилата кои влегуваат или излегуваат од инсталацијата. Таквата прашина или други исталожени материјали ќе бидат отстранети без одложување.
- 6.2.5 Не се дозволува складирање на отпад во рамките на инсталацијата во период подолг од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување, или во период подолг од 3(три) години доколку отпадот е наменет за третман и преработка, освен ако тоа е дозволено со оваа дозвола.
- 6.2.6 Машините треба да се паркираат на соодветно предвидени и уредени места, кои ги поседуваат потребните предуслови за заштита на почвите од контаминација со горива и деривати.
- 6.2.7 Се задолжува Операторот на периодичен мониторинг најмалку еднаш во период од 5 (пет) години за подземни води и секои 10(десет) години на почва, таквиот мониторинг е базиран на системска проценка на ризикот од загадување.

### 6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

- 6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

#### 6.3.2 Нема директно испуштање во реципиент.

Табела 6.3.1.1: Точки на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија.	Извор	Количество
	НЕМА	

<b>Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода</b>			
<b>Ознака на точка на емисија :</b>			
Параметар	ГВЕ (mg/l)	Метод на анализа / техника	Фреквенција на мониторинг

6.3.3 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.3.4 Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.

6.3.5 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела.

<b>Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода</b>			
<b>Ознака на точка на емисија :</b>			

6.3.6 Емисиите во вода на другите параметри кои не се наведени во Табела 6.3.2 не смее да бидат поголеми од оние кои веќе ги има во водата на реципиентот.

## 6.4 Емисии во канализација

### Нема емисии во канализација

- 6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 Точка на емисија во канализација (нема)		
Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација

- 6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.
- 6.4.4 Доколку дојде до испуштање на отпадна вода од инсталацијата квалитетот на отпадната вода треба да го задоволува условот 6.4.2

Табела 6.4.2 : Граници на емисија во вода			
Ознака на точка на емисија : (доколку има испуст)			
Параметар	ГВЕ (mg/l)	Метод на анализа / техника	Фреквенција на мониторинг

Операторот ќе врши мониторинг на параметрите неведени во табела 6.4.3 а и 6.4.3б, на точките на емисија и не поретко од наведеното во таа Табела.

Табела 6.4.3а Барања за мониторинг на канализација (се до и вклучувајќи _____)		
Параметар	Точка на емисија	Точка на емисија
	{Наведи ја фреквенцијата и начинот}	-
	{Наведи ја фреквенцијата и начинот}	-
	{Наведи ја фреквенцијата и начинот}	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Табела 6.4.3б Мониторинг на канализација (од _____)		
Параметар	Точка на емисија	Точка на емисија
		-
		-

- 6.4.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
- 6.4.6 Нема да има испуштања на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

## 6.5 Емисии на топлина

- 6.5.1 Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии на топлина кои значително ќе влијаат врз животната средина.

## 6.6 Емисии на бучава и вибрации

- 6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата треба да се во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните).
- 6.6.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да се превземе во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.
- 6.6.3 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото на звучниот притисок ( $L_{eq,T}$ ) мерено на локации кои се осетливи на бучава во инсталацијата, кои ги надминуваат граничните вредност/и дадени во Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава.
- 6.6.4 Изборот на мерните места, бројот на мерни места и начинот на мерење треба да биде во согласност со постојната регулатива.

Табела 6.6.3 Гранични вредности за индикатори на бучава		
Параметри	Ниво на звучен притисок на граници од инсталацијата (	Фреквенција на мониторинг
	L (dB) ГВЕ	
L <sub>d</sub>	70	Еднаш годишно
L <sub>v</sub>	70	Еднаш годишно
L <sub>n</sub>	60	Еднаш годишно

## 7 Пренос до пречистителна станица за отпадни ВОДИ

- 7.1 Инсталацијата не пренесува отпадни води до  
пречистителна станица.

## 8 Услови надвор од локацијата

- 8.1. Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволувањето на поставените гранични вредности на емисија, како резултат на отстапување од вобичаените атмосферски движења, да превземе соодветни мерки во процесот на производство, а со цел на намалување на создаденото загадување.
- 8.2. Операторот се задолжува во духот на добар стопанственик да има непосредни контакти со месното население и установите во зоната навлијание на нивните активности, со презентирање на резултати од мерења и активности кои се превземаат за создавање и одржување на прифатливи услови на живеење.
- 8.3. Расфрлањето на животинскиот отпад треба да се извршува според однапред изготвен план, при што временското растојание помеѓу две расфрлања на иста површина да е поредок од 2 години. Количината на расфрлен животински измет во текот на овој интервал нема да надмине 30 t/ha или количина на азот во текот на една година нема да биде поголем од 25 kg по хектар.

## 9. Програма за подобрување

- 9.1 Операторот ќе треба да ја спроведе Програма за подобрување, предложена од негова страна со мерки кои се однесуваат на заштита на животната средина.  
Програмата за подобрување, предложена од Операторот, ги опфаќа следните активности:

<b>Табела 9.1.1: Програма за подобрување</b>		
<b>Ознака</b>	<b>Мерка</b>	<b>Датум на завршување</b>
Активност 1	<b>Управување со угинати животни</b> Изведба на разладна комора за угинати животни во магацинскиот дел, со цел времено складирање до соодветно одложување кај овластен ракувач со ваков вид на отпа. Разладната комора ќе работи на режим кој спречува крос контаминација, развој на зарази и сл. <b>Намалување на ризик од зарази</b>	6 месеци
Активност 2	<b>Мониторинг на губитоци и истекнувања</b> Преку следење на влезот и излезите на вода, ќе се идентификуваат можните грешки во системот и потенцијални хаварии кои придонесуваат за губитоци на вода. Сите главни цевководии секундарни цевни разводи ќе бидат редовно проверувани одржувани со цел да се спречат дефекти и непотребни губитоци на вода. Поилките и разводите во објектите за одгледување ќе се оптимизираат дополнително. <b>Намалување на потрошувачка 5-10%</b>	3-6 месеци
Активност 3	<b>Енергетска ефикасност</b> Оптимизација на греење, анализа за фотоволтаици, изработка на анализа за монтажа на фотоволтаици за производство на електрична енергија и изработка на физибилити студија за делумно загревање на објектите со обновлива енергија. <b>Намалување на електрична енергија 15-20%</b>	До 24 месеци
Активност 4	<b>Регистар на емисии и отпад, годишно известување, обуки</b> Согласно планираната сертификација по ISO 14001 и А-Интегрираната еколошка дозвола, следење и мониторинг на загадувањето, бучава и отпад, континуирана обука на вработените, континуирани подобрувања на системот. <b>Подобра контрола и усогласеност.</b>	Секои 6 месеци и континуирано

9.2 Операторот со реализацијата на предвидените активности во програмата на подобрување-Табела 9.1.1 гарантира дека стопанисувањето со инсталацијата нема да има негативно влијание на животната средина

9.3 Со издавањето на оваа дозвола Операторот не се ослободува од обврската за примена на НДТ и законската регулатива, кои ќе станат активни во периодот на реализација на програмата на подобрување-Табела 9.1.1

- 9.4 Документацијата која е основа за реализација на активностите од програмата за подобрување, операторот ќе ја стави на увид на Надлежниот орган за издавање на оваа дозвола, по негово барање

## 10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ќе ја даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

10.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работи поврзани со неа, а кои се од типот:

а) Материјална промена или зголемување на :

- природата или количината на било која емисија;
- системите за намалување / третман или преработка;
- опсегот на процесите што се изведуваат;
- горивата, суровините, меѓу продуктите, продуктите или создадениот отпад, или

б) Било какви промени на :

- инфраструктурата на управување со локацијата или контрола со несакано еколошко влијание;
- набавувачите
- кои би имале влијание врз животната средина;

ќе се изведат или ќе се започнат со претходно известување за тоа, и со договор со Надлежен орган.

## Додаток 1

### Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

#### ***Дел А***

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
  - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

#### ***Дел Б***

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име  Пошта.....
- Потпис  Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

### Извештаи за податоците од мониторингот

Извештај	Фреквенција на извештајот Белешка1	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	до 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5(пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на квалитетот на подземна вода	годишно	до 31-ви март секоја година
Мониторинг на воздухот	годишно	до 31-ви март секоја година
Распоред на цели и задачи	На секои 5(пет) години, со годишно ревидирање	3(три) месеци претходно, пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	до 31-ви март секоја година
Ревизија за енергетската ефикасност	Годишно	до 31-ви март секоја година
Преглед на бучавата	Годишно	до 31-ви март секоја година